

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 59

2 април 2018, понеделник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1091. <b>Правилник</b> за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за програмата за испитот.....	2	1097. <b>Одлука</b> за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	9
1092. <b>Правилник</b> за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадените и одземените лекторски лиценци, како и на лекторските лиценци кои престанале да важат.....	4	1098. <b>Одлука</b> за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	9
1093. <b>Правилник</b> за образецот на барањето за полагање испит за добивање лекторска лиценца.....	5	1099. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	12
1094. <b>Правилник</b> за формата и содржината на лекторската лиценца.....	7	1100. <b>Одлука</b> од Здружение за заштита на авторски музички права - ЗАМП.....	14
1095. <b>Решение</b> од Судски совет на Република Македонија.....	9	1101. <b>Општа пресметка</b> за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2017 година.....	14
1096. <b>Оглас</b> за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	9	<b>Огласен дел</b> .....	1-48

**МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА****1091.**

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/05, 89/08, 116/10 187/13, 152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ  
ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА И ЗА  
ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и програмата за испитот.

**Член 2**

Испитот за добивање лекторска лиценца (во натамошниот текст: лекторскиот испит) се одржува еднаш месечно, секој месец, со исклучок на месец јули.

На лекторскиот испит, во претходно определениот термин, може да пристапат најмногу до пет кандидати. Според редоследот на доставените барања, се прави список за полагање на кандидатите за секој месец.

Барањето за полагање лекторски испит се поднесува во архивата на Министерството за култура, секој работен ден, од први до десетти во месецот.

**Член 3**

Лекторскиот испит се полага пред комисијата за полагање испит за лектор (во натамошниот текст: Комисијата).

Од страна на секој член на Комисијата се определува еден термин месечно во кој лицата заинтересирани за полагање на лекторскиот испит можат да извршат консултации.

**Член 4**

Лекторскиот испит се полага според Програмата за полагање на испитот за добивање лекторска лиценца (во натамошниот текст: Програмата), која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.

**Член 5**

Лекторскиот испит се состои од три дела: влезен тест, практичен испит и усен испит.

Влезниот тест се полага во ист ден со практичниот испит, а усниот испит се полага во друг термин определен од страна на Комисијата.

**Член 6**

Влезниот тест се состои од решавање на тест кој содржи 30 прашања кои се одговараат со заокружување на еден точен одговор од четири понудени можности.

Прашањата дадени на влезниот тест се од општ, теоретски карактер од областите наведени во Програмата, со цел да се провери поседувањето на основната теоретска подготовка на кандидатот.

Влезниот тест се полага во времетраење од 60 минути.

Секој точен одговор се бодува со еден бод. Тестот носи најмногу 30 бода, а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои најмалку 25 бода.

По завршувањето на влезниот тест, од страна на Комисијата се прегледуваат влезните тестови и се оценуваат со оценка „положил“ или „не положил“.

По оценувањето на влезните тестови, од страна на претседателот на Комисијата усно им се соопштуваат оценките на кандидатите, односно им се соопштува кои кандидати можат да го полагаат практичниот испит.

На кандидатите кои го положиле влезниот тест им се овозможува полагање на практичниот испит.

На барање на кандидатите кои не го положиле влезниот тест им се овозможува увид во тестот.

**Член 7**

Практичниот испит се состои од лекторирање реални текстови од различни области и на различни теми и со нив се опфатени различни функционални стилови и жанрови. Текстовите се во обем од 5 страници во А4-формат, и тоа 2,5 страници во хартиена форма и 2,5 страници во електронска форма.

Лекторирањето од ставот 1 на овој член се врши со цел да се проверат способноста и вештините за лекторирање на кандидатот.

Со полагањето на практичниот испит, се проверува практичното знаење на кандидатот за лекторирање, со тоа што на зададените текстови треба да се поправаат грешките, да се поправи збороредот, да се замени туѓ збор со домашен и да се извршат други соодветни граматички и стилски исправки, како и се проверува практичното знаење на кандидатот за лекторирање текстови во електронска форма.

Практичниот испит се полага во времетраење од 90 минути.

Практичниот испит се оценува со оценка „положил“ или „не положил“. Практичниот испит се смета за положен ако дадените текстови се успешно и точно лекторирани во опсег од најмалку 80 %.

**Член 8**

Доколку го нарушителот на полагањето, кандидатот се отстранува од полагањето на влезниот тест и на практичниот испит.

Причините за отстранувањето и самото отстранување се евидентираат во записникот од членот 11 став 1 од овој правилник.

**Член 9**

За резултатите од влезниот тест и од практичниот испит кандидатите се известуваат преку нивната електронска адреса, при што кандидатите што ги положиле влезниот тест и практичниот испит се известуваат и за терминот за полагање на усниот испит.

Усниот испит се полага најдоцна два дена од денот на добивањето на известувањето од ставот 1 на овој член.

## Член 10

Усниот испит се состои од одговарање на прашања од содржината на Програмата, образложување на понудените решенија од практичниот испит, како и разговор за начинот на извршеното лекторирање од практичниот испит, при што на кандидатот му се укажува на евентуалните пропусти, му се поставува прашања во врска со некое понудено решение и му се даваат совети за коректно и што подобро лекторирање.

Усниот испит се спроведува поединечно со секој кандидат.

Усниот испит се оценува со оценка „положил“ или „не положил“.

## Член 11

За одржаниот лекторски испит се води записник за секој кандидат одделно, во кој се внесуваат датумот, местото и времето на полагањето, личните податоци на кандидатот, составот на Комисијата, прашањата дадени на усниот испит, оценките за секој дел од лекторскиот испит, крајната оценка „положил“ или „не положил“ со образложение за оценката, кон кој се приложуваат влезниот тест и текстовите од членот 7 став 1 од овој правилник.

Записникот се потпишува од страна на претседателот и членовите на Комисијата и записничарот.

## Член 12

Полагањето на влезниот тест, односно практичниот испит, како и усниот испит може да се одложи поради болест на кандидатот, несреќа, смртен случај во семејството на кандидатот или поради други оправдани причини, во кој случај кандидатот може да полага во наредните термини за полагање.

## Член 13

Кандидатот кој не положил влезен тест или практичен испит, може истите да ги полага во наредните три месеци, а кандидатот кој го положил практичниот испит, а не го положил усниот испит, во нареден термин го полага само усниот испит.

## Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за Програмата за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/15) и Правилникот за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање на лекторска лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15).

## Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-3436/1  
26 март 2018 година  
Скопје

Министер за култура,  
м-р Роберт Алаѓозовски, с.р.

## Прилог

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ  
ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА

Фонетика и фонологија. Карактеристики на фонетскиот и на фонолошкиот систем на современиот македонски јазик. Преглед на фонемите во македонскиот јазик и нивната алофонија. Слог, структура на слогот. Акцент, акцентски целисти.

Правопис. Односот меѓу правописот и правоговорот. Правопис на гласовите, правописните правила на македонскиот стандарден јазик во однос на: гласовните промени, употребата на големата буква, слеаното и разделеното пишување на зборовите, употребата на правописните и на интерпункциските знаци, скратувањето на зборовите и значењето на скратениците, делењето на зборовите на крајот на редот, транскрипцијата на туѓите имиња. Имиња на жители.

Морфологија. Основните поими во морфологијата (морфема, аломорф, збороформа). Лексичко и граматичко значење на зборовите. Зборовните групи и нивните граматички категории. Именки. Заменки. Придавки. Броеви. Прилози. Глаголи. Прости и сложени глаголски форми. Нелични глаголски форми. Неменливи зборови: предлози, сврзници, честички, извици, модални зборови.

Зборообразување. Основни поими во зборообразувањето. Основни начини на зборообразување. Зборообразување и формообразување. Поим за мотивиран збор. Зборообразување на именките, на придавките, на глаголите и на прилозите (суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно, со сложување).

Лексикологија. Семантички односи меѓу лексемите (синонимија, антонимија, хомонимија, паронимија). Лексиката на македонскиот јазик според: потеклото, сферата на употреба, процесот на обновување, експресивно-стилистичка гледна точка.

Лексикографија. Видови речници: правописни, толковни, двојазични, термилошки, дијалектолошки, речници на странски зборови, на синоними, на антоними и сл. Односот правописен наспрема толковен речник. Македонска лексикографија (речнички изданија во Македонија).

Фразеологија. Фразеологизмите во македонскиот јазик.

Синтакса. Синтаксички средства: интонација, кононотација, конкретни показатели. Синтаксички врски. Синтаксички единици (именска група, реченица, сложена реченица). Категории на именската група: род, број, определеност, зависност, обраќање. Поим за реченицата како синтаксичка единица. Модална и граматичка структура на реченицата. Видови реченици според модалната функција. Реченични членови (подмет, прирок, предмет, прилошка определба, атрибут, апозиција). Сложена реченица. Паратакса и хипотакса: синдетон и асиндетон. Класификација на сложените реченици. Збороредот – граматички или стилистички условена категорија. Функционалните стилови и збороре-

дот. Туѓото влијание во збороредот. Актуелни проблеми на конгруенцијата на синтагматско и на реченично рамниште. Нормата и интерпункцијата.

Стилистика. Стилистиката и јазичната култура. Спецификите на нормата на современиот македонски јазик на сите рамништа. Правописната и правоговорната норма како појдовен критериум за квалитетен јазичен израз. Стандарднојазичната норма и културниот идиом. Стилската вредност и изразните можности на лексичките слоеви и на фразеолошките изрази. Јазичното наследство како цивилизациска придобивка. Раслојувањето на јазикот. Фигуративноста во јазикот. Функционалностилска диференцијација на јазикот. Функционалните стилови и степенот на службеност во комуникацијата. Факторот на традицијата во оформувањето и статусот на одделни функционални стилови. Узус, норма, кодификација. Стандард и супстандард.

Лекторирање и коригирање. Принципи на лекторирањето. Лектура и коректура со класични коректурни знаци. Електронско лекторирање. Местото на лекторирањето во подготвувањето на текстот. Авторска слобода во лектурата. Дискрециско право на лекторот.

#### ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

Бојковска, С., Минова-Ѓуркова, Л., Пандев, Д., Цветковски, Ж. Општа граматика на македонскиот јазик, Просветно дело, Скопје 2009.

Правопис на македонскиот литературен јазик (група автори). Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Култура, Скопје 2015, 2017. [www.pravopis.mk](http://www.pravopis.mk)

Велковска, С. Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник, Скопје 2008.

Едиција: Јазикот наш денешен, кн.1-27, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

Конески, Б. Граматика на македонскиот литературен јазик. Култура, Скопје 1981.

Конески, К. Зборообразувањето во македонскиот јазик. БОНА, Скопје 1995.

Конески, К. Правописен речник на македонскиот литературен јазик. Просветно дело, Скопје 1999.

Маленко, Б., Бандиловска, Е. Практикум по македонски јазик со култура на изразувањето 1 (со вежби од правописот и правоворот), Арс ламина, Скопје 2016.

Маленко, Б., Бандиловска, Е. Практикум по македонски јазик со култура на изразувањето 2 (со вежби од морфологијата и од синтаксата), Арс ламина, Скопје 2017.

Минова-Ѓуркова, Л. Синтакса на македонскиот стандарден јазик, Радинг (Магор), Скопје 1994, 2000.

Минова-Ѓуркова, Л. Стилистика на македонскиот стандарден јазик. Скопје 2003.

Пановска-Димкова, И. Практикум по правопис со правоговор на македонскиот литературен јазик. Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2008.

Саздов, С. Современ македонски јазик 1-4. Табернакул, Скопје 2007-2014.

Спасов, Љ., Митиќ, К. Практикум по фонетка и фонологија на современиот македонски стандарден јазик (со вежби од правописот и правоворот), Скопје 2009.

#### ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Корубин, Б. Јазикот наш денешен, кн. 1 (1969), кн. 2 (1976), кн. 3 (1980), кн. 4(1986), кн. 5, 6 (2001), Наша книга, Студентски збор, Институт за македонски јазик, Скопје.

Минова-Ѓуркова, Л. Сврзувачките средства во македонскиот јазик. Детска радост, Скопје 1997.

Савицка, И., Спасов, Љ. Фонологија на македонскиот стандарден јазик (сегментална и супрасегментална), Детска радост, Скопје 1997.

#### ЗБОРНИЦИ

Македонски социолингвистички и филолошки теми, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје 2002.

Македонскиот јазик во јавното општење, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 3, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2000.

Норма и речник, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 9, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002.

Актуелните состојби во македонскиот јазик, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 12, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2005.

Јазичната политика и статусот на македонскиот јазик, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 13, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006.

Функционалните стилови во македонскиот јазик, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 14, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2007.

Македонскиот јазик како средство за комуникација и како израз на културата, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 22, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2013.

Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 27, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2016.

#### РЕЧНИЦИ

Толковен речник на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, т. I (А-Ж) 2003, т. II (З-К) 2005, т. III (Л-О) 2006, т. IV (П), 2008, т. V (Р-С) 2011, т. VI (Т-Ш) 2014.

Мургоски, З. Толковен речник на современиот македонски јазик. Скопје 2011.

#### 1092.

Врз основа на член 10-в став (3) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА**  
**ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИТЕ И**  
**ОДЗЕМЕНИТЕ ЛЕКТОРСКИ ЛИЦЕНЦИ, КАКО И**  
**НА ЛЕКТОРСКИТЕ ЛИЦЕНЦИ КОИ ПРЕСТАНАЛЕ**  
**ДА ВАЖАТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на издадените и одземените лекторски лиценци, како и на лекторските лиценци кои престанале да важат (во натамошниот текст: Регистарот).

Член 2

Регистарот ги содржи следниве податоци:

- редниот број под кој лекторот се заведува во Регистарот;
- име и презиме на лекторот;
- адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето на лекторот, неговиот телефонски број, како и електронската адреса на која лекторот ќе прима писмена;
- датумот кога лицето го полагало испитот за добивање лекторска лиценца;
- бројот на лекторската лиценца и датумот на издавањето на лекторската лиценца;
- датумот на престанувањето на важењето на издадената лекторска лиценца и на нејзина замена со нова и причините за замената (промена на личните податоци на нејзиниот носител, неупотребливост поради оштетување или дотраеност);
- датумот на пријава на загуба или друг начин на останување без лекторска лиценца, датум на издавање на нова лекторска лиценца и број на нова лекторска лиценца;
- бројот на донесениот акт за одземањето на лекторската лиценца и датумот кога лекторската лиценца била одземена;
- податоци за работодавач на лекторот (назив, адреса и телефонски број на органот на државната управа, високообразовната установа, научната установа, стручната установа, трговското друштво, односно трговецот поединец каде што е вработен лекторот) или дека е самовработено лице.

Член 3

Регистарот се води во електронска форма.

Извод од Регистарот се печати на хартија на квартално ниво.

Записот во Регистарот се врши според датумот и редоследот на издавањето на лекторската лиценца.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадените,

одземените и продолжените лекторски лиценци, како и на лекторските лиценци кои престанале да важат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/15).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-3436/2

26 март 2018 година  
Скопје

Министер за култура,  
м-р **Роберт Алаѓозовски**, с.р.

**1093.**

Врз основа на член 10-а став (6) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ**  
**ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на барањето за полагање испит за добивање лекторска лиценца.

Член 2

Барањето за полагање испит за добивање лекторска лиценца се поднесува на образец што се печати на хартија во бела боја со А4- формат и содржи: натпис „БАРАЊЕ за полагање испит за добивање лекторска лиценца“; податоци за барателот: име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), адреса (место на живеење, улица и број), телефонски број за контакт и електронска адреса; податок за кој месец во тековната година се поднесува барањето; простор за наведување докази за исполнување на условот за полагање на испитот што се доставуваат во прилог на барањето; датум и место за своерачен потпис со полно име и презиме на барателот.

Образецот на барањето за полагање испит за добивање лекторска лиценца е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-3436/3

26 март 2018 година  
Скопје

Министер за култура,  
м-р **Роберт Алаѓозовски**, с.р.

Образец

**Б А Р А Њ Е**

за полагање испит за добивање лекторска лиценца

Податоци за барателот
Име и презиме:
ЕМБГ:
Адреса (место на живеење, улица и број):
Телефонски број за контакт:
Електронска адреса:

Барањето се поднесува за полагање испит во месец _____ во тековната година.
---

Кон ова барање се приложува следниот доказ за исполнување на условот за полагање на испитот:
--

Датум:	Барател: _____ (своерачен потпис со полно име и презиме)
--------	--

**1094.**

Врз основа на член 10-а став (7) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕКТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на лекторската лиценца.

Член 2

Лекторска лиценца се издава на образец што се печати на тврда хартија во бела боја со А4- формат и содржи: грб на Република Македонија, натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА“; законски основ за издавањето на лиценцата, наслов: „ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА“, број на лиценцата; име, име на еден родител и презиме на носителот на лиценцата; година и место на раѓање; податоци за стручната подготовка на носителот на лиценцата; датум на дипломирањето и назив на универзитетот на кој дипломирал; ден, месец и година кога носителот на лиценцата го положил испитот за добивање лекторска лиценца и се стекнал со право за лекторирање; број, датум и место на издавањето на лиценцата; име, презиме и место за потпис на министерот за култура и место за печат.

Образецот на лекторската лиценца е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на лекторската лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/15).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-3436/4  
26 март 2018 година  
Скопје

Министер за култура,  
м-р **Роберт Алаѓозовски**, с.р.

**Образец**



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**

Врз основа на член 10-а став (7) од Законот за употребата на македонскиот јазик, министерот за култура издава

**ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА**  
број \_\_\_\_\_

на

\_\_\_\_\_ (Име, име на еден родител и презиме на носителот на лиценцата)

роден/а на \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ општина  
\_\_\_\_\_, Република Македонија, со стручна подготовка \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ и диплома издадена на ден \_\_\_\_\_ година од  
\_\_\_\_\_.

На ден \_\_\_\_\_ година носителот на лиценцата го положи  
испитот за добивање лекторска лиценца и се стекна со право за лекторирање.

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ година  
Скопје

**МИНИСТЕР ЗА КУЛТУРА,**

(име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(своерачен потпис)

**М.П.**



СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

1095.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 28.03.2018 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Славица Данаилоска - Темелкоска, судија на Основниот суд Прилеп, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 28.03.2018 година.

Бр. 02-562/1  
29 март 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

1096.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015 и 197/17), објавува

О Г Л А С  
- ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН  
СУД КРУШЕВО

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-561/2  
29 март 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

1097.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 07-80/15 од 22.03.2018 година на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИЈАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАИТОН ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 27.03.2018 година, донесе

О Д Л У К А  
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА  
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕЦ “Ештеричка” со реф.бр.373 на Друштвото за проектирање, градежништво, производство и услуги ИТАЛИЈАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАИТОН ДООЕЛ Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-80/15 од 08.03.2016 година (Службен весник на Република Македонија бр.47/16), во Прилог 1 се вршат следните промени:

- во точка 1 зборот “ДОО” се заменува со зборот “ДООЕЛ”,

- во точка 3 евидентниот број на лиценцата се менува и гласи “ЕЕ - 250.01.1/15.2/18”

- во точка 12 став 2 алинеја 2 зборовите “Пазарни правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на електрична енергија”, по алинеја 8 се додава нова алинеја 9 која гласи “- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,” алинеја 9 станува алинеја 10

- во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-80/15  
27 март 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

1098.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 и член 39, став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-41/17 од 26.03.2018 година на Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, на седницата одржана на ден 27.03.2018 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата на Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ “Тиквеш 2”, издадена со Одлука УПБ бр.12-41/17 од 14.03.2017 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/17) влегува во сила.

2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 12-41/17  
27 март 2018 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**Л И Ц Е Н Ц А  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

**1. Назив и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштвото за производство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, со седиште на ул. Гемидиска бр.40 Скопје - Гази Баба

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Производство на електрична енергија

**3. Евидентен број на издадената лиценца**  
ЕЕ - 288.01.1/17

**4. Датум на издавање**  
27.03.2018 година

**5. Датум на важење**  
27.03.2053 година

**6. Единствен матичен број – 7079516**

**7. Единствен даночен број – 4043015519229**

**8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

**9. Локација на вршење на енергетската дејност**  
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Тиквеш 2“ во општина Кавадарци.

**10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност**

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

**11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија**

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

**12. Права и обврски за носителот на лиценца**

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

**13. Планирање на одржување на производните капацитети**

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

#### 14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

#### 15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

#### 16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

#### 17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
  - биланс на состојба и биланс на успех,
  - извештај за промените во главнината,
  - извештај за паричните текови,
  - применетите сметководствени политики, и
  - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
  - заштита при работа,
  - обука и стручно усовршување на вработените за ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
  - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
  - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
  - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
  - обезбедување на енергетска ефикасност,
  - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

#### 18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

#### 19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

#### 20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

#### 21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап до објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**22. Квалитет на услугата**

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

**23. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ТИКВЕШ 2**

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Тиквеш 2;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Францис хоризонтална;

- Номинални податоци:

- Моќност: 2.294 kW,
- Номинален проток: 3 m<sup>3</sup>/s,
- Номинален нето пад: 83,71m,
- Номинална брзина: 750 RPM

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 2.800 kVA,
- Моќност активна: 2.240 kW,
- Номинален напон: 6,3 kV,
- Номинална брзина: 750 RPM
- Номинален фактор на моќност: 0,8

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 3.000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/6,3, kV/kV

**1099.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 2.04.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА**  
**ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ**  
**СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

**Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	30,639
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	32,113
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	30,449
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	29,894
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	22,471

**Член 2**

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	67,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	69,00
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	59,00
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	47,50
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	28,038

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,00	66,50	66,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	68,50	68,50	67,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	58,50	58,00	57,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	47,00	46,50	46,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, вajat франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,894
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,521
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.04.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-745/1  
2 април 2018 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА  
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП****1100.**

На Втората седница одржана на ден 28.03.2018 година Собранието на Здружението за заштита на авторски музички права-ЗАМП, врз основа на член 13 став 1 алинеја 4 од Статутот на ЗАМП, донесе

**О Д Л У К А**

Да се усвои Општата пресметка за распределба на прибраните авторски надоместоци по основ на право на јавно соопштување на музички несценски дела за 2017 година и истата да се објави во „Службен весник на РМ“ согласно член 144 став 8 од Законот за авторското право и сродните права на Р. Македонија.

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

Бр. 021-105/1  
29 март 2018 година  
Скопје

Собрание на ЗАМП  
Претседател,  
проф. **Живон Глишиќ**, с.р.

**1101.****ОПШТА ПРЕСМЕТКА  
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИБРАНИТЕ АВТОРСКИ  
НАДОМЕСТОЦИ ПО ОСНОВ НА ПРАВО НА ЈАВНО  
СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ НЕСЦЕНСКИ  
ДЕЛА ЗА 2017 ГОДИНА**

I) Репартициони класи за јавно соопштување на музички несценски дела се:

**100) РАДИО**

- Приходите од Јавното претпријатие македонско радио,

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).

- Приходи од радијските кабелски мрежи.

**200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА**

- Приходите од концерти на сериозна музика,

**300) ТЕЛЕВИЗИЈА**

- Приходите од Јавното претпријатие македонска телевизија,

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).

- Дел од приходите од телевизиските кабелски мрежи.

**400) ПРИРЕДБИ**

- Приходите од забави, игранки,, другарски вечери, матурски, дипломски, модни реви, артистички и спортски натпревари и сл.

**500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА**

- Приходите остварени врз оваа основа.

**600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА**

- Приходи од концертите на популарна музика.

**700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА ЛОКАЛНО НИВО**

- Приходите од радио и телевизиски програмски сервиси врз оваа основа,

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).

- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.

**800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА РЕГИОНАЛНО НИВО**

- Приходите од радио и телевизиски програмски сервиси врз оваа основа,

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).

- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.

**900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА**

- Приходите од радио програмски сервиси врз оваа основа,

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).

- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.

**910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ**

- Приходите од телевизиски програмски сервиси врз оваа основа,

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јавното соопштување преку звучник, екран или друго техничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16).

- Приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи.

II) Фондовите на сите репартициони класи се товарат со трошоците на заштитата, распределбата и останатите трошоци на заштитата во единствен процент. Овие трошоци во календарската 2017 год. изнесуваа 15% согласно член 144 став 1 точка 4 од ЗАПСП („Сл. весник на Р.М“ бр. 115/10; 140/10;51/11; 147/13; 154/15 и 27/16) и член 50 став 1 од Статутот на ЗАМП.

III) Врз основа на чл. 37 став 1 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартиционите класи се зголемени со средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП, а во износ од 70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција, односно во согласност со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.

Согласно на погоре исказаното износот од 1.953.269,00 ден. остварен од камати на вложени средства во банка и други приходи се распределува во следните репартициони класи и тоа:

100) РАДИО	166.454,06 ден.
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА	6.566,84 ден.
300) ТЕЛЕВИЗИЈА	55.031,85 ден.
400) ПРИРЕДБИ	393.833,20 ден.
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА	16.251,30 ден.
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА	169.329,66 ден.
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВО	244.255,36 ден.
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО	332.116,07 ден.
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА	181.646,78 ден.
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ	387.783,87 ден.
<b>ВКУПНО КАМАТА:</b>	<b>1.953.269,00 ден.</b>

IV) Врз основа на чл. 37 став 2 од Правилникот за распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондските на репартиционите класи се зголемени со средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во паушални износи и средствата кои организацијата ги прибира од кабелско реемитување авторски дела, се распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надоместокот кој тие го оствариле во согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција односно во согласност со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.

Согласно на погоре искажаното износот кој ЗАМП го има прибрано од корисниците, а е пресметан во паушални износи изнесува 15.638.292,00 ден. а износот кој ЗАМП го има прибрано од корисниците од кабелско реемитување по основ на музички дела изнесува 43.061.880,00 ден.

V) Фондовите на репартиционите класи 100 и 300 се зголемени за 5.155.632,00 ден. што претставува дел од средствата кои се вратени во маса за распределба согласно Решението на Министерството за култура на РМ бр. УП1 52-108 од 6.6.2016 година.

VI) Авторските надоместици за заштитени дела во репартиционите класи РАДИО, КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИЈА, КОМЕРЦИЈАЛНИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ НА ЛОКАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО пресметани се по основ на вредност од еден поен.

Вредноста на еден поен утврдена е така што нето паричниот фонд на секоја од наведените репартициони класи е добиен по претходно наведена постапка, поделен со вкупниот фонд на поени на секоја репартициона класа, кои се добиени со обработка на податоците за емитувани и изведени музички несценски дела од соодветени програми.

VII) Авторските надоместоци за заштитените дела во репартиционите класи ПРИРЕДБИ, УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА И КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА, пресметани се така што наплатениот авторски надомест за секој програм во поединечната репартициона класа распределен е на автори чии дела се јавуваат во тој програм сразмерно траењето на нивното изведување.

## I. УТВРДЕНИ НЕТО ПАРИЧНИ ФОНДОВИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА ПО РЕПАРТИЦИОНИ КЛАСИ

Врз основа на Одлуката на Собранието на ЗАМП бр. 0201-105/1 од 29.03.2018 за приходите и расходите на авторските надоместоци собрани во 2017 год. по основ на мали права, како и Одлуката на Управниот одбор на ЗАМП бр. 0202-102/1 од 29.3.2018 утврдено е:

	за 2017	за 2016
ВКУПНИОТ ФОНД ИЗНЕСУВА	84.269.004,00 ден.	91.542.485,00 ден.
ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТИ	1.953.269,00 ден.	1.999.225,00 ден.
ВРАТЕНИ ВО МАСА ЗА РАСПРЕДЕЛБА (РЕШЕНИЕ НА МК ут1 52-108 ОД 06.06.2016 ГОД.)	5.155.632,00 ден.	4.662.804,00 ден.

ВКУПЕН ФОНД ЗА РАСПРЕДЕЛБА ИЗНЕСУВА:		
	91.377.905,00 ден.	98.204.514,00 ден.

II. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ РАДИО (100), КОНЦЕРТИ (С) 200), ТЕЛЕВИЗИЈА 300), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВО 700), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА РЕГИОНАЛНО НИВО 800), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 900) И ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 910).

Врз основа на утврдените нето парични фондови и поени на фондските, пресметана е вредноста на еден поен во наведените репартициони класи:

### 100) РАДИО

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од 8.342.398,00 ден. во 2017 год. и

14.290.179,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е	
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен	13.62 ден.
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен	27.53 ден.

### 200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од

59.324,00 ден. во 2017 год. и	
80.947,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е	
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен	0.93 ден.
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен	1.21 ден.

### 300) ТЕЛЕВИЗИЈА

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од 2.755.431,00 ден. во 2017 год. и

4.703.063,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е	
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен	17.41 ден.
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен	29.72 ден.

### 700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВО

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа репартициона класа во износ од 8.529.610,00 ден. во 2017 год. и

5.903.945,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на поени по овој основ, утврдена е	
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен	3.24 ден.
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен	3.21 ден.

800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА РЕГИОНАЛНО НИВО

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-  
партициона класа во износ од 1.627.476,00 ден. во 2017  
год. и

7.457.689,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на по-  
ени по овој основ, утврдена е  
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 4.40 ден.  
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен 2.98 ден.

900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-  
партициона класа во износ од 6.353.602,00 ден. во 2017  
год. и

2.995.660,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на по-  
ени по овој основ, утврдена е  
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 10.21 ден.  
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен 5.93 ден.

910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА  
НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ

Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-  
партициона класа во износ од 13.568.753,00 ден. во  
2017 год. и

18.316.694,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на  
поени по овој основ, утврдена е  
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен 51.49 ден.  
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен 110.72 ден.

III. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-  
ТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ

## 400) ПРИРЕДБИ

## 500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА

## 600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА

Врз основа на утврдениот нето фонд, како и одлу-  
ката за оваа општа пресметка пресметани се авторските  
надоместоци на горе наведените класи како и вреднос-  
та на факторите и тоа:

		Износ:	вредност на фактор:
400) ПРИРЕДБИ	за 2017 год.	7.991.047,00 ден.	1.24
	за 2016 год.	7.226.282,00 ден.	1.24
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА	за 2017 год.	322.903,00 ден.	3.34
	за 2016 год.	405.992,00 ден.	2.71
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА	за 2017 год.	1.253.164,00 ден.	0.90
	за 2016 год.	1.411.295,00 ден.	0.93

Спрема наведените пресметки да се изврши поеди-  
нечна пресметка и исплата на авторските надоместоци  
на домашните и странските автори и носители на ав-  
торски права за 2017 година.

Бр. 02-108/1  
29 март 2018 година  
Скопје

Собрание на ЗАМП  
Претседател,  
проф. Живоин Глишиќ, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018059